

Македонско пруштво за трошоци, производство и  
на големо и мало ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА  
СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје

Бр. 03-385/1  
23.06.2010 год.  
СКОПЈЕ

# ПРОСПЕКТ

за преземање  
на  
акции издадени од

**Агроплод АД Ресен**

Преземач:

Прехранбена индустрија Свисслион ДОО Скопје



**НАПОМЕНА:**

**Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија  
не одговара  
за веродостојноста, потполноста и точноста на податоците  
содржани во овој Проспект**



**СОДРЖИНА:**

**1. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕЗЕМАЧОТ**

**2. ОДГОВОРНИ ЛИЦА**

- 2.1. Податоци за лицата кои се одговорни за информациите содржани во проспектот  
2.2. Изјава од лицата одговорни за изготвување на Проспектот за веродостојната, потполноста и точноста на податоците содржани во Проспектот  
2.3. Изјава од лицата одговорни за изготвување на Проспектот во врска со понудата за преземање

**3. ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ПРЕЗЕМАЧОТ ЈА ДАВА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ**

**4. ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛНОТО ДРУШТВО**

- 4.1. Фирма и седиште на целното друштво  
4.2. Хартии од вредност на кои се однесува понудата за преземање

**5. ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ**

- 5.1. Услови под кои се спроведува понудата  
5.1.1. Цената по која преземачот се обврзува да ги откупи хартиите од вредност  
5.1.2. Начинот на утврдувањето на цената по која ќе се откупуваат хартиите од вредност  
5.1.3. Датумот на отпочнување и датумот на завршување на рокот за прифаќање на понудата за преземање од страна на сопствениците на хартиите од вредност  
5.1.4. Праг на успешност на понудата за преземање  
5.1.5. Користење на правото на принудна продажба од член 63 од Законот за преземање на АД  
5.1.6. Трошоците за имателите на хартии од вредност што ќе ја прифатат понудата  
5.2. Постапката за прифаќање на понудата  
5.2.1. Детален опис на процедурата за прифаќање на понудата  
5.2.2. Податоци за начинот на депонирање на паричниот износ, односно банкарската гаранција  
5.2.3. Податоци за рокот и начинот на плаќање на хартиите од вредност за кои е дадена понудата за преземање  
5.2.4. Податоци за роковите и начинот на исполнување на обврските на преземачот кои ќе настанат со прифаќање на понудата за преземање  
5.2.5. Детален опис на процедурата за исплата на парите по основ на прифаќање на понудата  
5.3. Услови за откажување на понудата  
5.3.1. Услови под кои преземачот може да ја повлече понудата за преземање  
5.3.2. Условите за откажување на прифаќањето на понудата од страна на сопственикот на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање  
5.4. Детален опис на условите за раскинување на понуда за преземање  
5.5. Детален опис на условите за одложување на понудата за преземање  
5.6. Други значајни информации во врска со понудата за преземање

**6. ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЦЕЛНОТО ДРУШТВО И ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ**

- 6.1. Основни податоци за целното друштво  
6.2. Основни податоци за хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање  
6.2.1. Поединечна и вкупна номинална вредност и број на издадени хартии од вредност, по видови и родови  
6.2.2. Пазарот на кој се тргуваат овие хартии од вредност  
6.2.3. Детални информации за тргувањето со хартиите од вредност по поединечни видови и родови издадени од целното друштво  
6.2.4. Последната пресметана книgovodствена вредност на хартиите од вредност, по родови  
6.2.5. Исплатена дивиденда по акција за последните две години  
6.3. Податоци за лицата кои дејствуваат заеднички со целното друштво и за начинот на нивното заедничко дејствување



- 6.4. Податоци за првите десет најголеми сопственици на хартии од вредност издадени од целното друштво, согласно следната табела:
- 6.5. Ревидирани финансиски извештаи за последните две години изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување и независно ревизорско мислење за последните две години изготвено согласно Меѓународните стандарди за ревизија.

## **7. ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕЗЕМАЧОТ**

- 7.1. Основни информации за преземачот
- 7.1.1. Назив, седиште и матичен број
- 7.1.2. Претежна дејност на преземачот
- 7.1.3. Основна главнина според судската регистрација
- 7.1.4. Податоци за првите десет најголеми сопственици на акции со право на глас издадени од преземачот, согласно следната табела
- 7.1.5. Податоци за членовите на надзорниот одбор, управен одбор/одбор на директори на преземачот
- 7.1.6. Доколку преземачот е дел од група (посложен деловен систем), краток опис на позицијата на преземачот во таа група
- 7.1.7. Податоци за друштвата во кои издавачот има мнозинско учество
- 7.2. Податоци за друштвата кои во врска со понудата за преземање дејствуваат во свое име и за сметка на преземачот
- 7.3. Податоци за лицата кои дејствуваат заеднички со преземачот и за начинот на нивното заедничко дејствување
- 7.4. Податоци за процентуалното учество и видот на хартиите од вредност, како и учеството во право на глас кои преземачот и лицата кои дејствуваат заеднички при објавувањето на понудата за преземање веќе ги има во целното друштво
- 7.4.1. Информации за бројот на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање со кои преземачот се стекнал во последните 12 месеци пред известувањето на намерата за преземање
- 7.4.2. Информации за бројот на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање со кои лицата кои дејствуваат заеднички со преземачот се стекнале во последните 12 месеци пред известувањето за намерата за преземање
- 7.5. Финансиски извештаи за последните две години на преземачот, со наведување на мислењето од ревизорот или да се наведе дека истите не се ревидирани
- 7.6. Податоци за изворите на финансирање на понудата за преземање и за последиците од понудата на извештајот за финансиската состојба и извештајот за сеопфатната добивка на преземачот или на групата на која и припаѓа
- 7.7. Опис на некои значајни контакти, трансакции или преговори од страна на преземачот со целното друштво на кои се однесува понудата за преземање или со некои од акционерите на целното друштво

## **8. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ НА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ**

- 8.1. Цел на понудата за преземање
- 8.2. Намерата и плановите на преземачот во однос на идното работење на целното друштво, и ако понудата за преземање има влијание и во однос на идното работење на преземачот – правното лице
- 8.3. Деловната политика на друштвото по преземањето
- 8.3.1. Планираниот начин на управување со акционерското друштво
- 8.3.2. Политика на преструктуирање на целното друштво
- 8.3.3. Политика на вработување
- 8.3.4. Податоци за стратешките планови на преземачот за целното друштво, вклучувајќи и податоци за можноото влијание на вработувањето, дејноста што целното друштво ја врши, средствата на целното друштво и неговите идни обврски, како и седиштето на целното друштво
- 8.3.5. Распределба на добивката на акционерското друштво
- 8.3.6. Промени на статусот на целното друштво

## **1. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕЗЕМАЧОТ**

Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало Прехранбена индустрија **Свисслион ДОО увоз-извоз Скопје**, со скратен назив Прехранбена индустрија Свисслион ДОО Скопје, со ЕМБС 5229782, со седиште на Ул. Јадранска магистрала бр.127, Визбегово, Скопје, застапувано од Александар Јањиќ, со адреса на Бул. Јане Сандански бр. 98/2-9, Скопје, Управител (во натамошниот текст: „**Преземач**“)

## **2. ОДГОВОРНИ ЛИЦА**

- 2.1. Податоци за лицата кои се одговорни за информациите содржани во проспектот, вклучувајќи ги и лицата одговорни за изготвување на одредени делови од проспектот со назначување на делот за кој се одговорни..

Прехранбена индустрија Свисслион ДОО Скопје,  
Ул. Јадранска магистрала бр.127, Визбегово, Скопје,

Александар Јањиќ  
Управител

- 2.2. Изјава од лицата одговорни за изготвување на Проспектот (преземачот односно лицето/та кој/и го застапува/ат преземачот, како и од лицата кои изготвиле одредени делови на проспектот - соодветно на делот кој го изготвиле):

“Според нашите уверувања и сознанија и согласно со податоците со кои располагаме, под морална, материјална и кривична одговорност изјавуваме дека во Проспектот се содржани сите податоци кои му се потребни на сопственикот на хартиите од вредност кои се предмет на понудата за преземање да донесе правилна одлука во врска со прифаќањето или неприфаќањето на понудата за преземање, дека објавените податоци се вистинити, потполни и точни и дека не се испуштени било какви податоци кои би можеле да имаат влијание на одлуката на сопственикот на хартии од вредност да ја прифати понудата за преземање или не”

Александар Јањиќ  
Управител



- 2.3. Изјава од лицата одговорни за изготвување на Проспектот (преземачот односно лицето/та кој/и го застапува/ат преземачот):

“Понудата се однесува на сите акционери кои поседуваат хартии од вредност и тоа 8.364 обични акции со право на глас издадени од Агроплод АД Ресен. Преземачот се обврзува да ја купи секоја хартија од вредност во согласност со пропишаните и објавените услови.”

Александар Јањиќ  
Управител



3. **ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ПРЕЗЕМАЧОТ ЈА ДАВА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ**

- **НЛБ Банка АД Скопје**, Служба за услуги со хартии од вредност, ул. Мајка Тереза бр. 1, 1000 Скопје, Република Македонија (во понатамошниот текст: „**НЛБ Банка**“).

4. **ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛНОТО ДРУШТВО**

- 4.1. Издавач на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање е **Агроплод АД Ресен**, регистрирано во Централниот регистар на Република С. Македонија со ЕМБС 4002024 и седиште на Ул. „29ти Ноември“ бр.6, Ресен, (во понатамошниот текст: „**Агроплод АД Ресен**“).

- 4.2. Понудата за преземање се однесува на:

- 8.364 обични акции со право на глас издадени од Агроплод Ад Ресен со ИСИН број: MKAGRO101015 (преземачот веќе поседува 18.116 обични акции)

5. **ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ**

- 5.1. Услови под кои се спроведува понудата

- 5.1.1. Цената по која преземачот се обврзува да ги откупи хартиите од вредност, односно односот на замена:

- a) Понудена цена за една акција, за секој род на акции посебно:
- 13.530 денари за обични акции со право на глас

- 5.1.2. Начинот на утврдувањето на цената по која ќе се откупуваат хартиите од вредност

- Согласно член 14, став 2 од Законот за преземање на акционерски друштва, преземачот ја утврди цената по која ќе се откупуваат хартиите од вредност врз основа на цената која ја плати за акциите во претходна постапка на јавна понуда за издавање на акции од втора емисија на акции од страна на друштвото Агроплод АД Ресен, а во која преземачот ги откупи сите понудени акции. Постапката беше реализирана во месец Април, а акциите беа купени по понудената продажна цена од 13.530 денари по акција.
- Во класично тргувanje, со акциите на Агроплод АД Ресен не се склучени трансакции во последните 12 месеци пред известувањето за Намерата за преземање.

- 5.1.3. Датумот на отпочнување и датумот на завршување на рокот за прифаќање на понудата за преземање од страна на сопствениците на хартиите од вредност

- Рокот за прифаќање на понудата за преземање ќе започне на датумот на објавување на понудата за преземање и ќе заврши 30 календарски дена по започнувањето на рокот за прифаќање на понудата за преземање.

Рокот за прифаќање понудата за преземање започнува на 09.07.2020 год. и завршува на 07.08.2020 год.

- 5.1.4. Доколку преземачот утврди праг на успешност, најмалата количина на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање која треба да биде прифатена за понудата за преземање да се смета за успешна (за секој вид хартии од вредност поединечно) односно најнискиот процент од сите хартии од вредност на целното друштво кои преземачот, заедно

со хартиите од вредност кои ќе ги поседува, треба да го стекне врз основ на понудата за преземање за таа да биде успешна

- Понудата за преземање се однесува на сите акции определени во точка 4.2. од овој проспект, а кои не ги поседува преземачот. Не се определува најмала количина на обични акции со право на глас на кои се однесува понудата за преземање која треба да биде прифатена за понудата за преземање да се смета за успешна, односно преземачот нема утврдено праг на успешност.

5.1.5. Доколку преземачот во постапката за преземање се стекне со најмалку 95% од хартиите од вредност на целното друштво, податок дали ќе го користи правото на принудна продажба од член 63 од Законот за преземање на акционерските друштва

- Преземачот ќе го користи правото за принудна продажба.

5.1.6. Трошоците што ќе им се наплатуваат на имателите на хартии од вредност што ќе ја прифатат понудата (доколку такви постојат)

- На акционерите кои ќе ја прифатат понудата за преземање нема да им се наплатуваат трошоци, односно трошоците кои ги наплаќа Централниот депозитар за хартии од вредност за спроведување на ограничувањето на сметките за хартии од вредност и исплатата на паричните средства ќе ги сноси Преземачот.

## 5.2. Постапката за прифаќање на понудата

5.2.1. Детален опис на процедурата за прифаќање на понудата согласно член 38 од Законот за преземање на акционерските друштва

- Понудата за преземање се прифаќа со писмена изјава за прифаќање на понудата за преземање од страна на имателот на акции издадени од Агроплод АД Ресен. Изјавата за прифаќање најмалку ги содржи следните информации:

- Име и презиме, односно назив и седиште на имателот на хартии од вредност кој ја прифаќа понудата за преземање, како и единствен матичен број на имателот;
- Изјава од имателот на хартии од вредност за прифаќање на понудата за преземање;
- Род, вид и количина на хартии од вредност за кои се прифаќа понудата за преземање;
- Трансакциска сметка во банка на имателот на хартии од вредност на која се извршува исплатата врз основа на прифатената понуда;
- Овластување на Централниот депозитар за хартии од вредност за запишување на забраната за располагање со хартиите од вредност; и
- Своерачен потпис на имателот на хартии од вредност кој ја прифаќа понудата за преземање.

- Писмената изјава за прифаќање на понудата за преземање се испраќа до Службата за услуги со хартии од вредност на НЛБ Банка, на следната адреса:

НЛБ Банка АД Скопје  
Служба за услуги со хартии од вредност  
Ул. Мајка Тереза бр.1  
1000 Скопје  
Република С. Македонија

- Писмената изјава за прифаќање на понудата за преземање може да се потпише и директно во просториите на Службата за услуги со хартии од вредност или во било која експозитура на НЛБ Банка, секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот до истекот на крајниот рок за прифаќање на понудата.
- Понудата за преземање се смета за прифатена со денот на резервирање на хартиите од вредност на посебна сметка во Централниот депозитар за хартии од вредност.

- Согласно член 39 од Законот за преземање на акционерските друштва, со резервирање на хартиите од вредност од страна на Централниот депозитар за хартии од вредност, се смета дека:
  - 1) е склучен договор помеѓу прифаќачот на понудата за преземање во својство на продавач и преземачот во својство на купувач за продажба на хартиите од вредност кои се предмет на таа изјава по цена и под услови определени во понудата за преземање и
  - 2) прифаќачот на понудата за преземање не може повеќе да располага со хартиите од вредност кои се предмет на изјавата за прифаќање на понудата за преземање.

#### 5.2.2. Податоци за начинот на депонирање на паричниот износ или банкарската гаранција

- Преземачот депонираше банкарска гаранција во износ од 114.000.000,00 денари (сто и четиринаесетмилиони денари) за откуп на сите акции кои се предмет на оваа понуда за преземање во корист на Централниот депозитар за хартии од вредност согласно член 34 од Законот за преземање на акционерски друштва.

#### 5.2.3. Податоци за рокот и начинот на плаќање на хартиите од вредност за кои е дадена понудата за преземање

- Плаќањето на акционерите кои ја прифатиле понуда за преземање се врши со исплата на парични средства од страна на Централниот депозитар за хартии од вредност во рокот предвиден во член 50 од Законот за преземање на акционерски друштва, односно во рок од осум дена по приемот на Решението од Комисијата за хартии од вредност („КХВ“) со кое се утврдува успешноста на понудата за преземање.

#### 5.2.4. Податоци за роковите и начинот на исполнување на обврските на преземачот кои ќе настанат со прифаќање на понудата за преземање

- Преземачот е должен во рок од три дена од истекот на рокот за прифаќање на понудата за преземање да објави известување за нејзиниот исход кое содржи изјава дека понудата е успешна, (доколку е неуспешна, се наведува и причината зошто е неуспешна), како и податоци за вкупниот број на лица кои ја прифатиле понудата, вкупна количина на акции кои се предмет на прифатената понуда и нивното процентуално учество во вкупниот број на издадени акции во целното друштво.
- Преземачот е должен во горенаведенот рок да достави известување за исходот од понудата за преземање до КХВ и другите надлежни институции
- Доколку понудата за преземање се прогласи за успешна, Преземачот е должен да ги откупи акциите на сите акционери кои ја прифатиле понудата за преземање. Воедно, доколку Преземачот во постапката за преземање се стекне со најмалку 95% од акциите на целното друштво, тој има обврска да ги купи и акциите на останатите акционери кои не ја прифатиле понудата за преземање, доколку истите поднесат барање за принудно купување до Централниот депозитар за хартии од вредност.

#### 5.2.5. Детален опис на процедурата за исплата на парите по основ на прифаќање на понудата

- Во согласност со Договорот за вршење на услуги во постапката за преземање на акционерско друштво склучен помеѓу Преземачот и Централен депозитар за хартии од вредност, Централниот депозитар за хартии од вредност е должен да ја изврши исплатата на паричните средства по основ прифаќање на понудата за преземање на трансакциската сметка во деловната банка што акционерот ја навел во писмената изјава за прифаќање на понудата за преземање. Исплатата на парите ја врши Централниот Депозитар за хартии од вредност во рок од осум дена по приемот на решението од КХВ со кое се утврдува успешноста на понудата за преземање.

#### 5.3. Услови за откажување на понудата

5.3.1. Услови под кои преземачот може да ја повлече понудата за преземање

- Од објавувањето на понудата за преземање и до истекот на рокот за нејзино прифаќање, Преземачот може да ја повлече понудата за преземање и да отстапи од договорите кои биле склучени со прифаќањето на оваа понуда, доколку друго правно или физичко лице даде конкурентска понуда за преземање во согласност со член 45 од Законот за преземање на акционерски друштва
- Преземачот е должен да го објави повлекувањето на понудата во рок од 1 (еден) работен ден. Повлекувањето стапува на сила на денот на објавувањето, а договорите склучени со прифаќање на повлечената понуда се сметаат за раскинati. Истовремено со објавување на повлекувањето е должен да ги извести Комисијата за хартии од вредност и овластениот депозитар.

5.3.2. Условите за откажување на прифаќањето на понудата од страна на сопственикот на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање

- Во случај на конкурентска понуда, согласно член 43 од Законот за преземање на акционерски друштва, лицата кои до објавувањето на конкурентската понуда ја прифатиле понудата за преземање со потпишување на изјавата од точка 5.2.1. од овој проспект, имаат право да отстапат од писмената изјава и да ја прифатат конкурентската понуда.

5.4. Детален опис на условите за раскинување на понуда за преземање, доколку понудата за преземање е дадена со услови за раскинување од член 17 од Законот за преземање на акционерските друштва

- Оваа понуда не содржи услов за раскинување.

5.5. Детален опис на условите за одложување на понудата за преземање (условите за одложување мора да бидат согласно со член 30 од Законот за преземање на акционерски друштва)

- Рокот за прифаќање на понудата за преземање се продолжува во следните случаи и за следниот број на денови, но најмногу до истекот на крајниот законски рок од 60 дена од објавувањето на првата понуда за преземање, ако:

- 1) Преземачот ја измени понудата за преземање согласно со членот 29 од Законот за преземање на акционерски друштва, рокот за прифаќање на понудата за преземање се продолжува за седум дена и
- 2) се даде конкурентска понуда за преземање, рокот за прифаќање на понудата за преземање се продолжува до истекот на рокот за прифаќање на конкурентската понуда, доколку тој истекува подоцна, но не подолго од истекот на крајниот законски рок.

- Преземачот е должен да ја објави секоја промена на роковите за прифаќање на понудата за преземање.

5.6. Други значајни информации во врска со понудата за преземање

- Нема други значајни информации

6. ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЦЕЛНОТО ДРУШТВО И ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

6.1. Основни податоци за целното друштво

- Назив и седиште: **Агроплод АД Ресен**, регистрирано во Централниот регистар на Република С. Македонија со седиште на Ул. „29ти Ноември“ бр.6, Ресен.
- Матичен број: 4002024.

6.2. Основни податоци за хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање

6.2.1. Поединечна и вкупна номинална вредност и број на издадени хартии од вредност, по видови и родови


- 26.480 обични акции со право на глас  
ИСИН број: MKAGRO101015  
номинална вредност по акција – 220,00 евра  
вкупна номинална вредност – 5.825.600,00 евра.

6.2.2. Пазарот на кој се тргуваат овие хартии од вредност

- Обичните акции на Агроплод АД Ресен се тргуваат на Официјалниот пазар на Македонската Берза на сегментот Задолжителна котација.

6.2.3. Детални информации за тргувањето со хартиите од вредност по поединечни видови и родови издадени од целното друштво

- Графички приказ на дневната просечна цена на хартиите од вредност за последните шест месеци пред објавувањето на намерата за преземање (датумот е на x-оската, цената на y-оската):



Просечната цена по акција во последните шест месеци пред објавувањето на намерата за преземање изнесува 13.530,00 денари, при што тоа е единствената цена по која што имало трансакција во овој период. Трансакцијата е склучена во рамки на постапката на јавната понуда на акции од II емисија на Агроплод АД Ресен.

- Графички приказ на дневниот обем на тргување со хартиите од вредност за последните шест месеци пред објавувањето на намерата за преземање (датумот е на x-оската, цената на y-оската):



Во последните шест месеци пред објавувањето на намерата за преземање се истргувани вкупно 5455 акции во трансакција склучена во рамки на постапката на јавната понуда на акции од II емисија на Агроплод АД Ресен.

#### 6.2.4. Последната пресметана книgovodствена вредност на хартиите од вредност, по родови

- На ден 31.12.2019 год. книgovodствената вредност на обичните акции издадени од Агроплод АД Ресен изнесува 13.563,00 денари (согласно податоците во ревидираниот финансиски извештај за 2019 година и вкупен број на издадени акции 21025, пред издавање на акции од втората емисија).
- По овој датум, реализирана е II емисија на 5455 обични акции во вкупна вредност од 73.806.150 ден, со што вкупниот број на издадени акции на целното друштво изнесува 26480.

#### 6.2.5. Исплатена дивиденда по акција за последните две години

- Не е исплатена дивиденда во последните две години.

#### 6.3. Податоци за лицата кои дејствуваат заеднички со целното друштво и за начинот на нивното заедничко дејствување

- Согласно сознанијата на Преземачот, не постојат лица кои дејствуваат заеднички со целното друштво

#### 6.4. Податоци за првите десет најголеми сопственици на хартии од вредност издадени од целното друштво на ден 22.05.2020 година, согласно следната табела:

Ред. бр.	Име и презиме односно назив на акционерот	Број на хартии од вредност по видови, родови и класа	Процент од вкупниот број хартии од вредност
1	СВИССЛИОН ДОО- Скопје	18116	обични акции 68,41%
2	Ѓорѓи Китиновски	5020	обични акции 18,96%
3	Трпе Трпески	2674	обични акции 10,10%
4	Симо Таневски	81	обични акции 0,31%
5	Ката Јовановска	65	обични акции 0,25%
6	Агроплод АД -Ресен	49	обични акции 0,19%
7	Димитар Китанчевски	34	обични акции 0,13%
8	ЛИКОМ ДОО - Ресен	28	обични акции 0,11%
9	Касим Менич	17	обични акции 0,06%
10	Ацибајрам Салиевски	16	обични акции 0,06%

6.5. Ревидирани финансиски извештаи за последните две години изготвени согласно Меѓународните сметководствени стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување и независно ревизорско мислење за последните две години изготвено согласно Меѓународните стандарди за ревизија.

- Ревидираните финансиски извештаи за 2019 год. за Агроплод АД Ресен преземачот ги обезбеди од целното друштво.
- Ревидираните финансиски извештаи за 2018 заедно со Белешките кон финансиските извештаи и неревидираните финансиски извештаи за 2019 год. се достапни на следниот линк: [www.seinet.com.mk](http://www.seinet.com.mk)



#### РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 6, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsmmt.mk

www.rsmmt.mk

### ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите на АГРОПЛОД АД Ресен

#### **Извештај за финансиските извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АГРОПЛОД АД Ресен за производство, преработка и промет увоз-извоз со П.О (Друштвото) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2019 како и извештајот за сопствената добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ли почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и член на РСМ мрежата и глобалната РСМ. РСМ е трансформирана од страна на члените на РСМ мрежата. Секој член и член на РСМ и нивните другите компании работат согласно стапилите формални правила и обврски. Члените на РСМ самите не се посебно правни лица и немаат државна лиценза.



**RSM MAKEDONIJA DOOEL Скопје**

Даме Груев 6, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија  
T+389 (0)2 3233 301  
E contact@rsmmk.mk  
www.rsmmk.mk

разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола на ревизорот за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените процеси направени од страна на раководството, како и оценка на сејкупното презентирање на финансиските извештаи.

**Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.**

**Мислење**

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на АГРОПЛОД АД Ресен за производство, преработка и промет увоз-извоз со П.О заклучно со 31 декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
AUDIT | TAX | CONSULTING

РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на РСМ мрежата и претставува РСМ в третокото најголема сопственост од страна на члените на РСМ мрежата. Свој член и член на РСМ и ги извршува дружеството работи согласно своите дружествени правила и обреди. Извештаи РСМ давате најдобро право искре и искрено.



**PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија  
T+389 (0)2 3233 301  
E contact@rsmmk.mk  
www.rsmmk.mk

**Извештај за други правни и регулативни барања**

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвувањето на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.

**Мислење**

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на АГРОПЛОД АД Ресен за производство, преработка и промет увоз-извоз со П.О за 2019 година.

Скопје, 08.06.2020

**Овластен ревизор**

Стојан Јорданов

**Друштво за ревизија**

PCM МАКЕДОНИЈА Скопје

**STOJAN  
JORDANOV**

Digitally signed by  
STOJAN JORDANOV  
Date: 2020.06.08  
14:46:58 +02'00'

**STOJAN  
JORDANOV**

Digitally signed by  
STOJAN JORDANOV  
Date: 2020.06.08  
14:47:51 +02'00'

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на PCM мрежата и групата на PCM. PCM е трговското име кое се користи од страна на членките на PCM мрежата. Сите членови на мрежата PCM и нивните другите пасоја работат согласно своите доделени права и обврси. Мрежата PCM има најдобро право да акционира низ јурисдикцијата.

**АГРОПЛОД АД Ресен**  
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**

	Белешка	Година завршена на 31.12	
		2019 МКД '000	2018 МКД '000
Приходи од продажба	7	34.478	25.779
Останати приходи	10	12.118	22.746
<b>Приходи од работењето</b>		<b>46.596</b>	<b>48.525</b>
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	13.1	31	2.403
Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	13.1	1.712	31
Промена на вредноста на запоји на готови производи и на недовршено производство		(1.681)	2.372
Трошоци за сировини и други материјали	9	5.109	4.451
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	15.590	10.630
Останати трошоци од работењето	9	4.986	4.890
Трошоци за вработени:	9	7.308	7.818
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	9	13.651	11.052
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	10.1	19	-
Останати расходи од работењето	10.1	604	981
<b>Расходи од работењето</b>		<b>47.357</b>	<b>39.802</b>
Финансиски приходи	11	18	3.060
Финансиски расходи	11.1	769	185
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>169</b>	<b>9.226</b>
Данок на добивка		163	651
<b>Нето добивка за финансиска година</b>		<b>6</b>	<b>8.575</b>

Скопје, 13.03.2020

Раководител на сметководство  
Евгенија Митревска

Генерален извршен директор  
Томе Петковски



АГРОПЛОД АД Ресен  
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Година завршена на 31.12		
	2019	2018	
	Белешка	МКД '000	МКД '000
<b>СРЕДСТВА</b>			
Нематеријални средства	12.1	1.238	850
Материјални средства	12.2	365.341	364.749
Блокуване во недвижности	12.3	-	-
Долгорочни финансиски средства	12.4	709	5.474
Долгорочни побарувања	12.5	-	-
Одложени даночни средства	12.6	-	-
<b>Долгорочни средства</b>		<b>367.288</b>	<b>371.073</b>
Залихи	13.1	7.821	5.356
Нетековни средства кои се чуваат за продажба	13.2	-	-
Побарувања од поврзани друштва	13.3	1.127	-
Побарувања од купувачите	13.4	7.708	11.331
Побарувања од државата	13.5	2.399	36
Побарувања од вработените	13.6	47	44
Останати краткорочни побарувања	13.7	-	-
Краткорочни финансиски средства	13.8	30.900	33.364
Парични средства	13.9	1.031	948
Однапред платени трошоци	13.10	6.191	6.161
<b>Тековни средства</b>		<b>57.222</b>	<b>57.240</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>424.510</b>	<b>428.313</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
Капитал на содружниците	15.7	284.564	657.907
Ревалоризациони резерви		165	2.991
Резерви		427	427
Акумулирана добивка/(загуба)		-	(382.649)
Добивка/(Загуба) за тековна година		6	8.575
<b>Капитал и резерви</b>		<b>285.162</b>	<b>287.251</b>
Долгорочни резервирања	14.1	1.578	977
Долгорочни обврски	14.2	102.221	95.620
Одложени даночни обврски	14.3	-	-
<b>Долгорочни обврски</b>		<b>103.799</b>	<b>96.497</b>
Обврски или поврзани друштва	15.1	60	1.255
Обврски или добавувачите	15.2	28.495	34.831
Обврски или државата	15.3	1.646	2.425
Обврски или вработените	15.4	366	341
Останати краткорочни обврски	15.5	3.142	3.704
Краткорочни финансиски обврски	15.6	-	-
Однапред пресметани обврски	15.7	1.840	2.009
<b>Тековни обврски</b>		<b>35.549</b>	<b>44.565</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>424.510</b>	<b>428.313</b>

Скопје, 13.03.2020

Раководител на сметководство  
Евгенија Митревска

Генерален извршен директор  
Томе Петковски

АГРОПЛОД АД Ресен  
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**

МКД '000	Капитал	Ревалоризациони резерви	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно
<b>2018</b>					
Состојба на 1 јануари	657.907	1.609	427	(382.649)	277.294
Ревалоризациони резерви за финансиски средства		1.382	-	-	1.382
Нето добивка/загуба за годината				8.575	8.575
Состојба на 31 декември	657.907	2.991	427	(374.074)	287.251
<b>2019</b>					
Состојба на 1 јануари	657.907	2.991	427	(374.074)	287.251
Покривање на акумулирана загуба преку намалување на основна главнина	(374.074)			374.074	-
Курсни разлики	731				731
Ревалоризациони резерви за финансиски средства		(2.826)		-	(2.826)
Нето добивка/загуба за годината				6	6
Состојба на 31 декември	284.564	165	427	6	285.162

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

	МКД '000	2019	2018
<b>A Парични текови од оперативни активности</b>			
Нето добивка пред оданочување	169	3.226	
Усогласувања за:			
Амортизација	13.651	11.052	
Исправка на грешка од минати години	19	-	
Вредносно усогласување на побарувања	(164)	(25)	
Отпис на обврски	451	524	
Кусоци	(3.088)	(11.354)	
Приходи од продажба на ОС	18	285	
Неотпишана вредност на продадени ОС	751	(2.875)	
Приходи/расходи за камати, нето	11.807	6.833	
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал	(2.918)	255	
Намалување/(Зголемување) на запасите	(1.127)	200	
Намалување/(Зголемување) на побарувања од поврзани друштва	3.606	5.694	
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите	(1.759)	3.392	
Намалување/(Зголемување) на побарувања од државата	(3)	20	
Намалување/(Зголемување) на побарувања од вработените	-	22	
Намалување/(Зголемување) на останатите краткорочни побарувања	2.464	(15.793)	
Намалување/(Зголемување) на краткорочни финансиски средства	(30)	(6.101)	
Зголемување/(Намалување) на обарските кон поврзани друштва	(1.195)	(1.370)	
Зголемување/(Намалување) на обарските кон добавувачите	(6.172)	(8.931)	
Зголемување/(Намалување) на обарските кон државата	(845)	365	
Зголемување/(Намалување) на обарските кон вработените	25	(145)	
Зголемување/(Намалување) на останатите краткорочни обврси	(562)	83	
Зголемување/(Намалување) на ПВР	(169)	(4.725)	
Зголемување/(Намалување) на долготочни обврси	(601)	-	
Парични средства кои произлегуваат од работењето	2.523	(20.201)	
Платени данок на добивка	(885)	(31)	
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>	<b>1.658</b>	<b>(20.232)</b>	
<b>B Парични текови од инвестициони активности</b>			
Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства	(14.629)	(23.322)	
Продажба на недвижности, материјални и нематеријални средства	3.070	17.438	
Купување на акции/удели	4.765	8.538	
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>	<b>(6.794)</b>	<b>2.654</b>	
<b>C Парични текови од финансиски активности</b>			
Прилив/(одлив) по основ на долготочни инвестиции	6.701	15.645	
Усогласување за курсни разлики	(731)		
Примени камати	18	3.060	
Платени камати	(769)	(185)	
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>5.219</b>	<b>18.520</b>	
<b>Нето зголемување/(намалување) на паричните средства</b>	<b>83</b>	<b>942</b>	
Парични средства на почетокот на годината	948	6	
<b>Парични средства на крајот на годината</b>	<b>1.031</b>	<b>948</b>	



PCM MAKEDONIJA DOOEL Скопје  
Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија  
T+389 (02) 3233 201  
E contact@rsmmk.mk  
www.rsmmk.mk

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите на АГРОПЛОД АД Ресен

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АГРОПЛОД АД Ресен за производство, преработка и промет увоз-извоз со П.О (Друштвото) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018 како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
**RSM** AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM MAKEDONIJA DOOEL Скопје е член на PCM мрежата и групата најдобрите PCM. PCM е групскиот имe кое соодветствува на стратешките интереси на PCM мрежата. Свидетелство на членството PCM е независно друштво кое работи согласно складот доделен преми и оброки. Организацијата PCM има стапка во посебни правни лица во истиот јурисдикција.



РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје  
Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија  
Т+389 (0)2 3233 301  
E contact@rsmmk.mk  
www.rsmmk.mk

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сејкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

#### Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективано, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на АГРОПЛОД АД Ресен за производство, преработка и промет увоз-извоз со П.О заклучно со 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
**RSM** AUDIT | TAX | CONSULTING

РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Составен е член на РСМ мрежата и член на РСМ в третата и четврта се зоната на членот на РСМ мрежата Средбързини и Нови Зеланд. РСМ е национално друштво кое работи сопствено сопствени правила и обреди. Извештаите на РСМ се прават на пособни правни лица во членки 19 и 20 предвидуващи.



PCM MAKEDONIJA DOOEL Скопје

Даме Груев б, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsmmk.mk

www.rsmmk.mk

#### Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвувањето на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.

#### Мислење

Според наше мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на АГРОПЛОД АД Ресен за производство, преработка и промет увоз-извоз со П.О за 2018 година.

Скопје, 19.06.2019 година

Овластен ревизор

Стојан Јорданов

Друштво за ревизија

PCM MAKEDONIJA Скопје

RSM  
Друштво за ревизија  
PCM MAKEDONIJA DOOEL Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
**RSM** AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM MAKEDONIJA DOOEL Скопје е член на RSM мрежата и пратка на RSM. RSM е праткото име кое со коцки од страна на члените на RSM мрежата. Сите члени на мрежата RSM и нивните другите кога работат сопствено имате да издаватат прашти и објави. Мрежата RSM самата не е позабла гравирана лада во меѓународни јурисдикции.

**АГРОПЛОД АД Ресен**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**

	Година завршена на 31.12	
	2018 МКД '000	2017 МКД '000
Приходи од продажба	7 25.770	24.750
Останати приходи	10 22.748	2.623
<b>Приходи од работењето</b>	<b>48.525</b>	<b>27.373</b>
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	13.1 2.403	1.063
Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	13.1 31	2.403
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	2.372	(1.340)
Трошоци за сировини и други материјали	9 4.451	4.548
Набавна вредност на продадени стоки	8 -	55
Успули со карактер на материјални трошоци	9 10.630	3.436
Останати трошоци од работењето	9 4.890	2.884
Трошоци за вработени:	9 7.818	8.788
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	9 11.052	10.050
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	10.1 -	108
Резервирања за трошоци и ризици	9 -	-
Останати расходи од работењето	10.1 961	1.813
<b>Расходи од работењето</b>	<b>39.802</b>	<b>29.682</b>
Финансиски приходи	11 3.080	87
Финансиски расходи	11.1 185	120
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>9.226</b>	<b>1.002</b>
Данок на добивка	651 -	-
<b>Нето загуба за финансиска година</b>	<b>-</b>	<b>1.002</b>
<b>Нето добивка за финансиска година</b>	<b>8.575</b>	<b>-</b>

Скопје, 22.03.2019

Раководител на сметководство  
 Евгенија Митревска

Генерален извршен директор  
 Томе Петковски

АГРОПЛОД АД Ресен  
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

	Белешка	Година завршила на 31.12	
		2018 МКД '000	2017 МКД '000
<b>СРЕДСТВА</b>			
Нематеријални средства	12.1	650	666
Материјални средства	12.2	364.749	359.031
Блокирања во недвижности	12.3	-	-
Долгорочни финансиски средства	12.4	5.474	12.630
Долгорочни побарувања	12.5	-	-
Одложени даночни средства	12.6	-	-
<b>Долгорочни средства</b>		<b>371.073</b>	<b>372.327</b>
Запохи	13.1	5.356	6.135
Нетековни средства кон се чуваат за продажба	13.2	-	-
Побарувања од поврзани друштва	13.3	-	200
Побарувања од купувачите	13.4	11.331	17.025
Побарувања од државата	13.5	36	3.898
Побарувања од вработените	13.6	44	64
Останати краткорочни побарувања	13.7	-	22
Краткорочни финансиски средства	13.8	33.364	17.571
Парични средства	13.9	948	6
Однаквред платени трошоци	13.10	6.161	60
<b>Тековни средства</b>		<b>57.240</b>	<b>44.981</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>428.313</b>	<b>417.308</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
Капитал на содружниците		657.907	657.907
Резервирани резерви		2.991	1.609
Резерви		427	427
Акумулирана добивка/(загуба)		(382.649)	(361.647)
Добивка/(Загуба) за тековни години		8.575	(1.002)
<b>Капитал и резерви</b>		<b>287.251</b>	<b>277.294</b>
Долгорочни резервирања	14.1	977	977
Долгорочни обврски	14.2	95.520	79.875
Одложени даночни обврски	14.3	-	-
<b>Долгорочни обврски</b>		<b>96.497</b>	<b>80.852</b>
Обврски кон поврзани друштва	15.1	1.255	2.625
Обврски кон добавувачите	15.2	34.831	43.787
Обврски кон државата	15.3	2.425	1.909
Обврски кон вработените	15.4	341	486
Останати краткорочни обврски	15.5	3.704	3.621
Краткорочни финансиски обврски	15.6	-	-
Однаквред пресметани обврски	15.7	2.009	6.734
<b>Тековни обврски</b>		<b>44.565</b>	<b>59.162</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>428.313</b>	<b>417.308</b>

Скопје, 22.03.2019

Раководител на сметководство  
Евгенија Митревска

Генерален извршен директор  
Томе Петковски

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

МКД '000	Капитал	Ревалоризациски резерви	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно
<b>2017</b>					
Состојба на 1 јануари	657.907	(248.703)	172.715	(304.845)	277.074
Ревалоризациони резерви за финансиски средства		1.222	-	-	1.222
Покривање на резерви по одлука		249.090	(172.288)	(76.802)	-
Нето добивка/загуба за годината				(1.002)	(1.002)
Состојба на 31 декември	657.907	1.609	427	(382.649)	277.294
<b>2018</b>					
Состојба на 1 јануари	657.907	1.609	427	(382.649)	277.294
Ревалоризациони резерви за финансиски средства		1.382		-	1.382
Нето добивка/загуба за годината				8.575	8.575
Состојба на 31 декември	657.907	2.991	427	(374.074)	287.251

## ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

	МКД '000	2018	2017
<b>А Парични текови од оперативни активности</b>			
Нето добивка по оданочување	9.226	(1.002)	
Нето добивка пред оданочување	11.062	10.050	
Усогласувања за:			
Амортизација	-	108	
Вредносно усогласување на побарувања	(25)	(156)	
Отпис на обрски	524	163	
Кусоци	(11.364)	-	
Приходи од продажба на ОС	285	1.290	
Неотпишана вредност на продадени ОС	(2.876)	33	
Приходи/расходи за камати, нето	6.833	10.486	
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал	255	(1.297)	
Намалување/(Зголемување) на запасите	200	55	
Намалување/(Зголемување) на побарувања од поврзани друштва	5.694	(9.164)	
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите	3.392	(3.210)	
Намалување/(Зголемување) на побарувања од државата	20	1	
Намалување/(Зголемување) на побарувања од вработените	22	(1)	
Намалување/(Зголемување) на останатите краткорочни побарувања	(15.793)	383	
Намалување/(Зголемување) на краткорочни финансиски средства	(8.101)	29	
Зголемување/(Намалување) на обрските кон поврзани друштва	(1.370)	(181)	
Зголемување/(Намалување) на обрските кон добавувачите	(8.931)	742	
Зголемување/(Намалување) на обрските кон државата	305	874	
Зголемување/(Намалување) на обрските кон вработените	(145)	168	
Зголемување/(Намалување) на останатите краткорочни обрски	83	(1.242)	
Зголемување/(Намалување) на ПВР	(4.725)	5.007	
Парични средства кои произилегуваат од работенето	(20.201)	2.680	
Платен данок на добива	(31)	(221)	
Нето парични текови од оперативни активности	(20.232)	2.429	
<b>Б Парични текови од инвестициони активности</b>			
Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства	(23.320)	(2.403)	
Продажба на недвижности, материјални и нематеријални средства	17.436	1	
Купување на акцији/удели	8.538	-	
Нето парични текови од инвестициони активности	2.654	(2.402)	
<b>В Парични текови од финансиски активности</b>			
Прилив/(одлив) по основ на долготочни инвестиции	15.645	-	
Примени камати	3.000	87	
Платени камати	(185)	(120)	
Нето парични текови од финансиски активности	18.520	(33)	
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	942	(6)	
Парични средства на почетокот на годината	6	12	
Парични средства на крајот на годината	948	6	

## ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕЗЕМАЧОТ

### 7.1. Основни информации за преземачот

#### 7.1.1. Назив, седиште и матичен број

- Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало Прехранбена индустрија Свисслион ДОО увоз-извоз Скопје, со скратен назив Прехранбена индустрија Свисслион ДОО Скопје, со ЕМБС 5229782, со седиште на Ул. Јадранска магистрала бр.127, Визбегово, Скопје

#### 7.1.2. Претежна дејност на преземачот

- Претежна дејност на Свисслион ДОО Скопје е трговија на големо со шеќер, чоколада и слатки од шеќер. Преземачот има регистрирани дејности во надворешно трговски промет. Повеќе информации за компанијата може да се добијат на веб страната <https://swisslion.com.mk/>.

#### 7.1.3. Основна главнина според судската регистрација

- Основната главнина на друштвото е во износ од 8.329.118,00 евра

#### 7.1.4. Податоци за првите десет најголеми сопственици на уделите издадени од Преземачот, согласно следната табела

Име и презиме односно назив на сопственикот на удел	Износ на уделите (во еври)	Процент од вкупната вредност на уделите
ДРД Свисслион Лтд Фрибург – Швајцарија	6.458.494,00	77,54%
Родольуб Драшковиќ	1.870.624,00	22,46%

#### 7.1.5. Податоци за членовите на надзорниот одбор, управен одбор/одбор на директори на преземачот

- Друштвото Прехранбена индустрија Свисслион ДОО Скопје е друштво со ограничена одговорност. Друштвото е управувано од Управителот – Александар Јањиќ, со ограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

#### 7.1.6. Доколку преземачот е дел од група (посложен деловен систем), краток опис на позицијата на преземачот во таа група

- Прехранбена Индустриса Свисслион Скопје како дел од Групацијата Свисслион-Таково која има свои производства во Р.Србија и Р.Српска (Свисслион- Вршац, Таково- Горњи

Милановац, Милодух- Крагуевац, Јувитана- Инција и Свисслион- Требиње) е капитал во Р. Македонија која управува со друштвата Свисслион-Агроплод- Ресен (производство на кондиторски производи со погони во Скопје и Ресен), Свисслион-Аграр. Ресен (живинарска фарма) и Агроплод А.Д Ресен (овошни насади и објекти за туризам). Покрај тоа таа е одговорна за пласманот целокупниот асортиман на пазарите во Бугарија (има сопствена фирма во Софија), Албанија и Грција, врши центализирана набавка, увоз и извоз на сопствените производи и финансиски консалтинг за сите капитално поврзани компании во Р. Македонија.

- 7.1.7. Податоци за друштвата во кои Преземачот има мнозинско учество (назив, земја во која се основани или работат, процентот на сопственоста и процентот на гласачката мок), со датум на изработка на Проспектот

	Назив на друштвото	Земја	Процент на сопственост	Процент на гласачка мок
1	СВИССЛИОН АГРОПЛЛОД ДООЕЛ Ресен	Македонија	100%	100%
2	СВИССЛИОН АГРАР ДООЕЛ Ресен	Македонија	100%	100%
3	АД АГРОПЛЛОД Ресен	Македонија	68,41%	*68,41%
4	ПИ СВИССЛИОН ДОО Требиње	Босна и Херцеговина	8,68%	0%
5	РДТ ДОО Требиње	Босна и Херцеговина	3,33%	0%
6	СВИССЛИОН АГРОПЛЛОД Требиње	Босна и Херцеговина	100%	100%
7	СВИССЛИОН Софија	Бугарија	100%	100%

\*Од вкупно 18.116 обични акции издадени од Агроплод АД Ресен во сопственост на преземачот, 5455 обични акции не носат право на глас до завршување на постапката на преземање

Содружници Родољуб Драшковиќ 115.052.729 Ден 1.870.624 Еур 22,46%	ДРД Свисслион, ЦХ 397.229.673 Ден 6.458.494 Еур 77,54%	РДТ, Доо Требиње			
		Р.Драшковиќ	2.000	1.022,50	0,002
		ПИ Свисслион Доо Тр	11051995	77.757.680	39.672.286 88,431
		ПИ Свисслион Доо Ск	5229782	2.933.745	1.500.000 3,336
		ПИ Свисслион Доо Бг	20404302	4.302.826	2.200.000 4,893
		Компанија Таково	7178107	2.933.745	1.500.000 3,336
		Вкупно		87.929.996	44.873.308 99,998
		МБ 11175937			
		Свисслион Агроплод Требиње		КМ	евр
		ПИ Свисслион Доо Ск	5229782		1000 100
Ресен	МБ 5229782 ПИ Свисслион ДОО Скопје ден 512.282.403 8.329.118 евр	МБ 6124666			
		Свисслион-Аграр, Доо Ресен		ден	евр
		ПИ Свисслион Доо	5229782	39.274.200	637.405 100,00
		Вкупно		39.274.200	637.405 100,00
		МБ 4002024			
		Агроплод, АД Ресен		бр.акција	ден
		ПИ Свисслион Доо	18.116	226.412.684	3.164.485 68,41
		физ.лице Китинов	5.020		18,96
		физ.лице Трпески	2.674		10,10
		Останати(физ.лица)	670		2,53
Р.Бугарија, Софија	МБ 131268862 Свисслион Бугарија ден 148.067 2.403 100,00 Вкупно 148.067 2.403 100	26.480	226.412.684	3.164.485	100,00
		номин.вред.			
		МБ 6101976		4.625.500	
		Свисслион-Агроплод, Доо Ресен		ден	евр
		ПИ Свисслион Доо	5229782	594.536.732	9.664.781 100,00
		Вкупно		594.536.732	9.664.781 100,00

- 7.2. Податоци за друштвата кои во врска со понудата за преземање дејствуваат во свое име и за сметка на преземачот

- Не постојат друштва кои дејствуваат во свое име и за сметка на преземачот

- 7.3. Податоци за лицата кои дејствуваат заеднички со преземачот и за начинот на нивното заедничко дејствување

- Не постојат лица кои дејствуваат заеднички со преземачот
- 7.4. Податоци за процентуалното учество и видот на хартиите од вредност, како и учеството во право на глас кои преземачот и лицата кои дејствуваат заеднички при објавувањето на понудата за преземање веќе ги има во целното друштво:
- Преземачот поседува 18.116 обични акции од Агроплод АД Ресен, што претставува 68,41% од вкупниот број на обични акции со право на глас.
- 7.4.1. Информации за бројот на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање со кои преземачот се стекнал во последните 12 месеци пред известувањето на намерата за преземање

Датум на трансакцијата	Број на хартии од вредност	Цена по која се стекнати хартиите од вредност	Вкупна вредност на трансакција (во мкд.)	Претходна состојба	Состојба по промена
1	2	3	4=3x2	5	6=5+2
11.05.2020	5455	13.530 мкд	73.806.150	12.661	18.116

- 7.4.2. Информации за бројот на хартиите од вредност на кои се однесува понудата за преземање со кои лицата кои дејствуваат заеднички со преземачот се стекнале во последните 12 месеци пред известувањето за намерата за преземање (за секое лице поединечно)
- Не постојат лица кои дејствуваат заеднички со преземачот
- 7.5. Финансиски извештаи за последните две години на преземачот, со наведување на мислењето од ревизорот или да се наведе дека истите не се ревидирани
- Ревидираните финансиски извештаи за 2018 и 2019 год. се обезбедени од преземачот Свисслион ДОО Скопје.
  - Ревидираните финансиски извештаи за 2018 и 2019 год. заедно со Белешките кон финансиските извештаи се достапни на веб страната на преземачот на следниот линк:  
<https://swisslion.com.mk/>



РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје  
Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија  
Т+389 (0)2 3233 301  
E contact@rsmmk.mk  
www.rsmmk.mk

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До содружниците на ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО Скопје

### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Трговското друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје (Друштвото) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2019 како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија коишто се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е членка на РСМ мрежата и гледа како РСМ. РСМ е првовидното име кој се користи од страна на членките на РСМ мрежата. Сите членови на мрежата РСМ се независни друштва со работни сопствени доделени прави и обврса. Мрежата РСМ има и несебично право, лице и иманярски права.



PCM MAKEDONIJA DOOEL Скопје

Даме Груев 6, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsmmk.mk

www.rsmmk.mk

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на скупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

#### Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје заклучно со 31 декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM MAKEDONIJA DOOEL Скопје е член на PCM мрежата и група како RSM. PCM е првото име кое секторот од страни начинува со PCM мрежата. Сите членови на мрежата PCM се независно друг од друг и сопствено имаат право и обвек. Мрежата PCM съществува и е посебно правено лице во нивната дужност.



**PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 6, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија  
T+389 (0)2 3233 301  
E contact@rsmmk.mk  
www.rsmmk.mk

**Извештај за други правни и регулативни барања**

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвувањето на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.

**Мислење**

Според нашето мислење, податоците во годишниот извештај се конзистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје за 2019 година.

Скопје, 04.06.2020

**Овластен ревизор**

Стојан Јорданов

STOJAN  
JORDAN  
OV

Digitally signed  
by STOJAN  
JORDANOV  
Date: 2020.06.04  
13:57:03 +02'00'

**Друштво за ревизија**

PCM МАКЕДОНИЈА Скопје

STOJAN  
JORDANOV

Digitally signed by  
STOJAN JORDANOV  
Date: 2020.06.04  
13:57:37 +02'00'

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на PCM мрежата и кругот како РСМ. РСМ е трговско име кое се користи под стапка на членките на РСМ мрежата. Составен на мрежата РСМ е нешто повеќе друштва кое работи согласно сопствени доделени правила и обврски. Мрежата РСМ самата не е посебно правни ладе ко ниту е друштво.

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје  
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**

	Година завршена на 31.12		
	2019	2018	
	Белешка	МКД '000	МКД '000
Приходи од продажба	7	2.207.700	2.478.911
Останати приходи	10	38.179	75.245
<b>Приходи од работењето</b>		<b>2.245.879</b>	<b>2.554.156</b>
Трошоци за сировини и други материјали	9	29.281	27.600
Набавна вредност на продадени стоки	8	1.871.344	2.115.211
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	55.616	59.356
Останати трошоци од работењето	9	14.141	12.753
Трошоци за вработени:	9	59.719	54.103
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	9	25.718	23.343
Вредностно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	10.1	1.294	22.342
Останати расходи од работењето	10.1	105.283	126.237
<b>Расходи од работењето</b>		<b>2.162.396</b>	<b>2.440.945</b>
Финансиски приходи	11	18.371	20.808
Финансиски расходи	11.1	511	1.158
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>99.343</b>	<b>132.861</b>
Данок на добивка		3.089	7.215
<b>Нето добивка за финансиска година</b>		<b>96.254</b>	<b>125.646</b>

Скопје, 15.03.2020

Раководител на финансии  
Гордана Стојановска

Управител  
Александар Јанчик

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје  
Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2019

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

	Година завршена на 31.12		
	2019	2018	
	Белешка	МКД '000	МКД '000
<b>СРЕДСТВА</b>			
Нематеријални средства	12.1	3.105	3.370
Материјални средства	12.2	322.260	310.900
Блокувања во недвижности	12.3	-	-
Долгорочни финансиски средства	12.4	1.002.294	901.550
Долгорочни побарувања	12.5	-	-
Одложени даночни средства	12.6	-	-
<b>Долгорочни средства</b>		<b>1.327.659</b>	<b>1.215.820</b>
Запохи	13.1	80.907	77.851
Нетековни средства кои се чуваат за продажба	13.2	-	-
Побарувања од поврзани друштва	13.3	144.206	168.835
Побарувања од купувачите	13.4	331.343	291.903
Побарувања од државата	13.5	23.891	11.617
Побарувања од вработените	13.6	341	212
Останати краткорочни побарувања	13.7	11.455	2.977
Краткорочни финансиски средства	13.8	-	-
Парични средства	13.9	55.068	98.000
Однапред платени трошоци	13.10	777	630
<b>Тековни средства</b>		<b>647.988</b>	<b>652.825</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>1.975.647</b>	<b>1.868.645</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
Капитал на сопружниците		512.282	512.282
Ревалоризациони резерви		8.715	8.715
Резерви		253.067	213.707
Акумулирана добивка/(загуба)		871.043	805.584
Добивка/(Загуба) за тековна година		98.254	125.646
<b>Капитал и резерви</b>		<b>1.739.361</b>	<b>1.663.934</b>
Долгорочни резервирања	14.1	-	-
Долгорочни обврски	14.2	-	-
Одложени даночни обврски	14.3	-	-
<b>Долгорочни обврски</b>		-	-
Обврси кон поврзани друштва	15.1	189.755	150.441
Обврси кон добавувачите	15.2	20.424	41.755
Обврси кон државата	15.3	4.207	2.030
Обврси кон вработените	15.4	3.157	2.982
Останати краткорочни обврски	15.5	15.735	154
Краткорочни финансиски обврски	15.6	-	-
Однапред пресметани обврси	15.7	3.008	6.749
<b>Тековни обврски</b>		<b>236.286</b>	<b>204.711</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>1.975.647</b>	<b>1.868.645</b>

Скопје, 15.03.2020

Раководител на финансии  
Гордана Стојановска

Управител  
Александар Јањик

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје  
Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2019

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**

МКД '000	Капитал	Ревалоризацисни резерви	Резерви	Акумулирана добивка/ (загуба)	Вкупно
<b>2018</b>					
Состојба на 1 јануари	512.282	6.715	179.952	947.294	1.646.243
По записник од УЈП за ДД			(270)	-	(270)
Исплатена дивиденда				(100.293)	(100.293)
Реинвестирана добивка			34.025	(34.025)	-
Нето добивка/загуба за годината				125.846	125.846
Исплатена авансна дивиденда				(7.392)	
Состојба на 31 декември	512.282	6.715	213.707	931.230	1.671.326
<b>2019</b>					
Состојба на 1 јануари	512.282	6.715	213.707	931.230	1.663.934
Исплатена дивиденда				(20.827)	(20.827)
Реинвестирана добивка			39.380	(39.380)	-
Нето добивка/загуба за годината				98.254	98.254
Состојба на 31 декември	512.282	6.715	253.067	967.297	1.739.361

**ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје**  
**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ**

	2019	2018
<b>МКД '000</b>		
<b>А Парични текови од оперативни активности</b>		
Нето добивка по оданочување	99.343	132.861
Нето добивка пред оданочување		
Уоогласувања за:		
Амортизација	25.718	23.343
Вредносно усогласување на побарувања	-	21.851
Вредносно усогласување на запоштвани	1.260	92
Отпис на објекти	(144)	(13.967)
Вишоци	(130)	(98)
Кусоци	389	385
Приходи од продажба на ОС	(3.882)	(415)
Неотпишана вредност на продадени ОС	1.432	29
Приходи/расходи за камати, нето	<u>(15.880)</u>	<u>(19.650)</u>
<b>Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал</b>	<b>108.126</b>	<b>144.441</b>
Намалување/(Зголемување) на запоштвите	(4.575)	(18.530)
Намалување/(Зголемување) на нетековни средства за продажба	-	399
Намалување/(Зголемување) на побарувања од поврзани друштва	24.629	73.727
Намалување/(Зголемување) на побарувања од купувачите	(39.440)	(8.023)
Намалување/(Зголемување) на побарувања од државата	(9.122)	1.854
Намалување/(Зголемување) на побарувања од вработените	(128)	(26)
Намалување/(Зголемување) на останатите краткорочни побарувања	(8.478)	(2.977)
Зголемување/(Намалување) на објекти кон поврзани друштва	39.316	27.714
Зголемување/(Намалување) на објекти кон добавувачите	(21.187)	(19.330)
Зголемување/(Намалување) на објекти кон државата	2.786	535
Зголемување/(Намалување) на објекти кон вработените	175	1.145
Зголемување/(Намалување) на останатите краткорочни објекти	15.581	(855)
Зголемување/(Намалување) на ПВР	<u>(3.741)</u>	<u>2.993</u>
Парични средства кои произлегуваат од работењето	<u>103.694</u>	<u>202.684</u>
Платен данок на добивка	<u>(7.450)</u>	<u>(10.285)</u>
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>	<b>96.244</b>	<b>192.399</b>
<b>Б Парични текови од инвестициони активности</b>		
Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства	(49.036)	(36.883)
Продажба на недвижности, материјални и нематеријални средства	14.871	957
Купување на акции/удели	(100.744)	10.993
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>	<b>(135.109)</b>	<b>(24.933)</b>
<b>В Парични текови од финансиски активности</b>		
Прилив/(одлив) по основ на краткорочни кредити	-	(3)
Исплата на дивиденди	(20.827)	(98.641)
Продаден сопствен удел		
Примени камати	16.371	20.808
Платени камати	(511)	(1.158)
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>(4.967)</b>	<b>(78.994)</b>
<b>Нето зголемување/(намалување) на паричните средства</b>	<b>(43.832)</b>	<b>88.472</b>
Парични средства на почетокот на годината	98.900	10.428
Парични средства на крајот на годината	55.068	98.900





#### RSM MAKEDONIJA ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија  
T+389 2 3233 301  
E contact@rsmmk.mk  
www.rsmmk.mk

### ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До содружниците на ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО Скопје

#### Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Трговското друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје (Друштвото) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018 како и извештајот за сопствената добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

#### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е членка на RSM мрежата и српската RSM. RSM е трговското име под којот се практика од страна на членките на RSM мрежата. Секој член на мрежата RSM е независно друштво кое работи согласно своите здравите правила и обредот. Мрежата RSM не е посебно правно лице во индивидуален



#### RSM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија  
T+389 (0)2 3233 301  
E contact@rsmmk.mk  
www.rsmmk.mk

разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

#### Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје заклучно со 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е член на РСМ мрежата и претставува РСМ РСМ е првокласни софтверски идии отворените на членките на РСМ мрежата. Свој член на РСМ и независно друштво со работни сопственици и дадени права и обврси. Мрежата РСМ имаат најдобро право на индивидуални брандинзи.



**PCM MAKEDONIJA ДООЕЛ Скопје**

Даме Груев 6, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија  
T+389 (0)2 3233 301  
E contact@rsmmk.mk  
www.rsmmk.mk

**Извештај за други правни и регулативни барања**

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвувањето на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со консистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата година.

**Мислење**

Според нашето мислење, податоците во годишниот извештај се консистентни со оние во годишната сметка и финансиските извештаи на ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје за 2018 година.

Скопје, 28.06.2019

Овластен ревизор

Стојан Јорданов

Друштво за ревизија

PCM MAKEDONIJA Скопје

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM MAKEDONIJA ДООЕЛ Скопје е член на RSM мрежата и претставува једна од страните на членките на RSM мрежата. Само член на мрежата RSM е независно друштво кое работи согласно склоните доделени права и обврзки. Мрежата RSM не е посебно правно лице во нивната функција.

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје  
Финансиски извештај за годината завршена на 31 декември 2018

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**

	Белешка	Година завршена на 31.12	
		2018 МКД '000	2017 МКД '000
Приходи од продажба	7	2.478.911	2.335.944
Останати приходи	10	75.245	16.252
<b>Приходи од работењето</b>		<b>2.554.156</b>	<b>2.352.196</b>
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	13.1	-	10.254
Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на годината	13.1	-	-
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство		-	10.254
Трошоци за сировини и други материјали	9	27.600	19.614
Набавна вредност на продадени стоки	8	2.115.211	2.060.999
Набавна вредност на продадени материјали, резерви делови и отпадоци	8	-	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	59.356	33.237
Останати трошоци од работењето	9	12.753	10.630
Трошоци за еработени:	9	54.103	37.206
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	9	23.343	34.546
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	10.1	22.342	14.043
Резервирања за трошоци и ризици	9	-	-
Останати расходи од работењето	10.1	126.237	95.662
<b>Расходи од работењето</b>		<b>2.440.945</b>	<b>2.305.836</b>
Финансиски приходи	11	20.808	11.775
Финансиски расходи	11.1	1.158	1.379
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>132.861</b>	<b>46.602</b>
Данок на добивка		7.215	2.622
<b>Нето добивка за финансиска година</b>		<b>125.646</b>	<b>43.880</b>

Скопје, 15.03.2019

Раководител на финансии  
Гордана Стојановска

Управител  
Александар Јањик

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје  
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

	Година завршена на 31.12.		
	Белешка	2018 МКД '000	2017 МКД '000
<b>СРЕДСТВА</b>			
Нематеријални средства	12.1	3.370	2.882
Материјални средства	12.2	310.900	298.418
Вложувања во недвижности	12.3	-	-
Долгорочни финансиски средства	12.4	901.550	912.543
Долгорочни побарувања	12.5	-	-
Одложени даночни средства	12.6	-	-
<b>Долгорочни средства</b>		<b>1.215.820</b>	<b>1.213.843</b>
Заплихи	13.1	77.851	59.710
Нетековани средства кои се чуваат за продажба	13.2	-	399
Побарувања од поврзани друштва	13.3	188.835	242.562
Побарувања од купувачите	13.4	281.903	305.731
Побарувања од државата	13.5	11.817	18.505
Побарувања од вработените	13.6	212	166
Останати краткорочни побарувања	13.7	2.977	-
Краткорочни финансиски средства	13.8	-	-
Парични средства	13.9	98.900	10.428
Однапред платени трошоци	13.10	530	147
<b>Тековни средства</b>		<b>652.825</b>	<b>637.668</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>1.868.645</b>	<b>1.851.511</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>			
Капитал на содружниците		512.282	512.282
Ревалоризациони резерви		6.715	6.715
Резерви		213.707	179.062
Акумулирана добивка/(загуба)		805.584	903.414
Добивка/(Загуба) за тековна година		125.646	43.880
<b>Капитал и резерви</b>		<b>1.663.934</b>	<b>1.646.243</b>
Долгорочни резервирања	14.1	-	-
Долгорочни обврски	14.2	-	-
Одложени даночни обврски	14.3	-	-
<b>Долгорочни обврски</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Обврски кон поврзани друштва	15.1	150.441	122.725
Обврски кон добавувачите	15.2	41.755	75.062
Обврски кон државата	15.3	2.830	886
Обврски кон вработените	15.4	2.982	1.837
Останати краткорочни обврски	15.5	154	1.009
Краткорочни финансиски обврски	15.6	-	3
Однапред пресметани обврски	15.6	6.749	3.756
<b>Тековни обврски</b>		<b>204.711</b>	<b>205.268</b>
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>1.868.645</b>	<b>1.851.511</b>

Скопје, 15.03.2019

Раководител на финансии  
Гордана Стојановска

Управител  
Александар Јањик

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје  
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**

МКД '000	Капитал	Ревалорни акциони резерви	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно
<b>2017</b>					
Состојба на 1 јануари	512.282	6.715	110.785	798.994	1.428.776
Припојување на Саксолимон Мак			58.022	150.945	208.967
Исплатена дивиденда				(35.380)	(35.380)
Реинвестирана добивка			11.145	(11.145)	-
Нето добивка/загуба за годината				43.880	43.880
Состојба на 31 декември	512.282	6.715	179.952	947.294	1.646.243
<b>2018</b>					
Состојба на 1 јануари	512.282	6.715	179.952	947.294	1.646.243
По записник од УЈП за ДД			(270)	-	(270)
Исплатена дивиденда				(100.293)	(100.293)
Реинвестирана добивка			34.025	(34.025)	-
Нето добивка/загуба за годината				125.646	125.646
Исплатена авансна дивиденда				(7.392)	(7.392)
Состојба на 31 декември	512.282	6.715	213.707	931.230	1.663.934

**ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз - извоз Скопје**  
 Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2018

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ**

	2018	2017
<b>МКД '000</b>		
<b>А Парични текови од оперативни активности</b>		
Нето добивка по оданочување	132.861	46.502
Нето добивка пред оданочување		
Усогласувања за:		
Амортизација	23.343	34.548
Вредносно усогласување на побарувања	21.851	13.950
Вредносно усогласување на заплихи	92	93
Отпис на обрски	(13.067)	(368)
Вишоци	(98)	(5)
Кусоци	395	675
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	(415)	(12.753)
Загуби вра основа на расходување и загуби од продажба на нематеријални и материјални средства	29	298
Приходи/расходи за камати, нето	<u>(19.850)</u>	<u>(10.398)</u>
Оперативна добивка пред промени во обртниот капитал	144.441	72.544
Намалување/(зголемување) на заплихите	(18.530)	44.207
Намалување/(зголемување) на нетековни средства за продажба	399	-
Намалување/(зголемување) на побарувања од поврзани друштва	73.727	(73.806)
Намалување/(зголемување) на побарувања од купувачите	(8.023)	(0.458)
Намалување/(зголемување) на побарувања од државата	1.854	(5.425)
Намалување/(зголемување) на побарувања од вработените	(26)	3
Намалување/(зголемување) на останатите краткорочни побарувања	(2.977)	726
Намалување/(зголемување) на АВР	(383)	1.681
Зголемување/(намалување) на обрските кон поврзани друштва	27.714	(140.888)
Зголемување/(намалување) на обрските кон добавувачите	(19.330)	(3.665)
Зголемување/(намалување) на обрските кон државата	535	(634)
Зголемување/(намалување) на обрските кон вработените	1.145	(2.328)
Зголемување/(намалување) на останатите краткорочни обрски	(855)	(414)
Зголемување/(намалување) на ПВР	2.993	(131)
Парични средства кои произлегуваат од работењето	202.684	(117.388)
Платен данок на добивка	<u>(10.285)</u>	<u>(4.603)</u>
<b>Нето парични текови од оперативни активности</b>	<b>192.399</b>	<b>(121.991)</b>
<b>Б Парични текови од инвестициони активности</b>		
Купување на недвижности, материјални и нематеријални средства	(38.883)	(61.690)
Продажба на недвижности, материјални и нематеријални средства	957	128.922
Купување на акции/удели	10.993	75.879
<b>Нето парични текови од инвестициони активности</b>	<b>(24.933)</b>	<b>143.111</b>
<b>В Парични текови од финансиски активности</b>		
Примив/(одлив) по основ на краткорочни кредити	(3)	3
Исплата на дивиденди	(98.641)	(35.380)
Примени камати	20.808	11.775
Платени камати	(1.158)	(1.379)
<b>Нето парични текови од финансиски активности</b>	<b>(78.994)</b>	<b>(24.981)</b>
<b>Нето зголемување/(намалување) на паричните средства</b>	<b>88.472</b>	<b>(3.861)</b>
Парични средства на почетокот на годината	10.428	14.289
Парични средства на крајот на годината	98.900	10.428



7.6. Податоци за изворите на финансирање на понудата за преземање (дали понудата ќе се финансира од сопствените парични средства, преку кредит од банка или на друг начин) и за последиците од понудата на извештајот за финансиската состојба и извештајот за сеопфатната добивка на Преземачот или на групата на која и припаѓа

- Понудата за преземање ќе се финансира делумно преку кредит и делумно од сопствени средства. За потребите на постапката на преземање, Преземачот приложува банкарска гаранција.
- Не се очекува некаква значителна промена во билансите на Преземачот како последица од преземањето на целното друштво, со оглед на тоа што Преземачот веќе поседува 68,41% од целното друштво.

7.7. Опис на некои значајни контакти, трансакции или преговори од страна на Преземачот со целното друштво на кое се однесува понудата за преземање или со некои од акционерите на целното друштво

- Друштвото Свисслион ДОО Скопје беше сопственик на 60,22% од акциите на Агроплод АД Ресен, а по реализација на јавната понуда од втората емисија на акции на Агроплод АД Ресен, стана сопственик на вкупно 68,41% од акциите. Управителот на Свисслион е и член на Одборот на директори на Агроплод АД Ресен, така што постои редовна комуникација во рамките на редовното работење на друштвото. Освен оваа комуникација, не постојат конкретни договори или преговори со Преземачот во врска со претходно понудата за преземање.

## 8. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ НА ПОНУДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

### 8.1. Цел на понудата за преземање

- По спогодбата со Владата на РМ во 2013 година, кога беше превземено и управувањето со Агроплод АД Ресен, целокупната ангажираност на Свисслион ДОО Скопје беше насочена кон исплата на заостанатите обврски на Агроплод АД, за да се спречи стечај на друштвото. Поради несогласувања помеѓу акционерите, работењето на друштвото беше отежнато, а развојните перспективи блокирани. Потребата од обртен капитал (за затворање на инвестициониот циклус во земјоделието - опремување на ладилникот, купување на пластични палети, калибратор и завршни активности во насадите со изградба на анти фрост систем и градобијна заштита, на насадите и можна реконструкција на хотелот Претор), заради хипотека над целокупниот имот на друштвото, Агроплод АД не беше во состојба ја обезбеди преку кредит од Банка. Од тие причини Собранието на акционери донесе одлука за издавање на II емисија на обични акции, која се реализираше на крајот на Април, а со која беа издадени нови 5455 акции. Единствена понуда за купување на акциите беше дадена од страна на Свисслион ДОО Скопје, кој купи 5455 акции по понудената цена од 13.530 ден. Со ова, Агроплод АД Ресен доби 73,8 мил.ден свеж капитал. Од друга страна, согласно член 9 од Законот за преземање на акционерски друштва, Свисслион се стекна со обврска за објавување на понуда за преземање. Свисслион ДОО Скопје понудата ја упатува кон сите останати постоечки акционери на Агроплод АД Ресен, со цел консолидација на акционерската структура и обезбедување на идни перспективи за раст и развој на друштвото.

8.2. Намерата и плановите на Преземачот во однос на идното работење на целното друштво, и ако понудата за преземање има влијание и во однос на идното работење на Преземачот – правното лице.

- Преземачот има за цел да го оспособи потенцијалот на Агроплод АД Ресен за самостојно генерирање на profit, со што Агроплод ќе биде во состојба да ги исплати заостанатите долгови и да инвестира во проекти кои ќе го максимизираат profitот, а преку кој ќе се враќаат долгорочните инвестиции во земјоделските насади.

### 8.3. Деловната политика на целното друштво по преземањето

- Деловната политика на друштвото по превземањето нема да се менува. Се работи на зголемување на вредноста на друштвото, обезбедување средства за профитабилно работење и враќање на долгорочните обврски према добавувачите.

#### 8.3.1. Планираниот начин на управување со целното друштво

- Ќе се задржи сегашниот модел на управување – едностепен систем на управување. Друштвото ќе биде управувано преку Одбор на директори, а оперативното раководење ќе биде доделено на еден извршен директор.

#### 8.3.2. Политика на преструктуирање на целното друштво

- Преструктуирањето на друштвото ќе се одвива во правец на комерцијализација на пласманот на органско овошје, со минимум трошоци за производство на овошјето.

#### 8.3.3. Политика на вработување (податоци за политиката за заштитата и зачувувањето на работните места на вработените и органот на управување, вклучувајќи и податок за секоја измена на условите за вработување)

- Агроплод АД Ресен во својата структура има постар кадар кој не е адекватен на дејноста која ја извршува, така што преземачот во наредниот период ќе врши замена со млад и перспективен кадар кој ќе го носи идниот развој. Како и до сега, ќе се ангажираат сезонски работници во насадите на овошје.

#### 8.3.4. Податоци за стратешките планови на преземачот за целното друштво, вклучувајќи и податоци за можноото влијание на вработувањето, дејноста што целното друштво ја врши, средствата на целното друштво и неговите идни обврски, како и седиштето на целното друштво

- Стратешка цел на Свисслион ДОО Скопје е да го позиционира Агроплод АД Ресен како еден од најголемите производители на органско овошје во Република С. Македонија, кој исто така ќе го снабдува системот на Свисслион во регионот со потребните полупроизводи од овошје и комплетно го интегрира во ланецот на сировинската набавка и продажбата на овошје во малопродажните објекти.
- Согласно одговорот во точка 8.3.3, за остварување на стратешките определби потребно е да се изврши замена и обнова на стариот кадар со млад и стручен кадар, на кој Агроплод АД Ресен ќе се потпира при остварување на ваквите стратешки определби.
- Перспективно, преземачот планира од моменталната претежна дејност - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп, Агроплод АД Ресен да го престрои примарно кон производство на овошје
- Со планираното преместување на фокусот на дејноста, преземачот очекува во следниот среднорочен период од 3 - 5 години, да бидат подмирени заостанатите обврски, а друштвото да почне да генерира сопствени средства за идни инвестиции. Со започнатите инвестиции од претходните години во овощтарството и решавање на ликвидноста и обртниот капитал, стратешки се планира Агроплод да обезбедува органска сировинска база на производните друштва во земјава и надвор од неа кои се во сопственост на Групацијата Свисслион. Со решавањето на втората и трета класа на овошје за потребите на индустријата, се отвора пат за пласман на првокласно овошје кое треба да се чува во контролирани услови (ладилник со Уло ситем) и пласира по повисоки цени кои ќе обезбедат профит и поврат на инвестициите на друштвото.
- Не се планира промена на седиштето на друштвото.

#### 8.3.5. Распределба на добивката на целното друштво

- Добивката на друштвото во наредниот период ќе биде реинвестирана.

#### 8.3.6. Промени на статусот на целното друштво

- Преземачот нема намера да ја промени формата на целното друштво. Агроплод АД Ресен е организирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва. Согласно потребите, Статутот на друштвото ќе биде усоглашуваан со позитивните законски прописи.

Свисслион ДОО Скопје

Александар Јањиќ  
Управител

